

**ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје**

**Финансиски извештаи  
за годината што завршува на  
31 декември 2023 и  
Извештај на независните ревизори**

**СОДРЖИНА:****Страна**

Извештај на независните ревизори	1-2
Финансиски извештаи	
Биланс на приходите и расходите	3
Биланс на состојбата	4
Белешки кон финансиските извештаи	5 - 14
Прилог 1 – Годишен извештај	
Прилог 2 – Годишна сметка	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ****ДО РАКОВОДСТВОТО НА ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје***Извештај за финансиските извештаи*

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје (во понатамошниот текст „Спортското здружение“), кои се состојат од биланс на состојбата на 31 декември 2023 година и биланс на приходите и расходите за годината што тогаш завршува и белешки кон финансиските извештаи.

*Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

*Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Спортско здружение со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Спортско здружение. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

*Мислење*

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје на 31 декември 2023 година, како и резултатите од работењето за годината која тогаш завршува, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија, Законот за сметководството на непрофитните организации и Правилникот за сметководството на непрофитните организации.

*Обрнување внимание*

Обрнуваме внимание дека Спортското здружение ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции, во согласност со Законот за сметководството на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 24/03, 80/05, 17/11 и 154/15) и Правилникот за сметководството на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/03, 8/09, 12/09 и 175/11). Според одредбите на наведениот Закон, Спортското здружение е обврзано да составува и поднесува основни финансиски извештаи, и тоа: биланс на состојбата, биланс на приходите и расходите и белешки кон финансиските извештаи. Согласно тоа, Здружението нема обврска да составува Извештај за паричните текови. Нашето мислење не е модифицирано во врска со ова прашање.

(продолжува)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО РАКОВОДСТВОТО НА ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје

#### *Останато*

Ревизијата на финансиските извештаи на Спортското здружение за годината што завршува на 31 декември 2022 година била извршена од страна на друг ревизор, кој во својот извештај од 9 април 2023 година дал мислење со резерва за резервации по судски спорови.

#### *Извештај за други правни и регулаторни барања*

Раководството на Спортското здружение е одговорно за подготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со применливата законска регулатива и истите беа прифатени и одобрени од раководството и кои Спортското здружение е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Спортското здружение. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи, којшто е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Спортското здружение за годината што завршува на 31 декември 2023 година.

МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Јане Иванов  
Овластен ревизор  
Управител

Јане Иванов  
Овластен ревизор

Скопје,  
29 март 2024 година

**БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ**  
**За годината што завршува на 31 декември 2023 година**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Белешка</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Приходи</b>			
Сопствени приходи	4	59,506	37,402
Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	5	836,740	904,446
Приходи од камати и позитивни курсни разлики		-	6,462
Приходи од кирии и закупнини		-	2,215
Пренесен вишок од претходна година		267,987	269,271
Други приходи		299	155
		<u>1,164,532</u>	<u>1,219,951</u>
<b>Расходи</b>			
Материјални расходи, услуги и амортизација	6	(275,006)	(265,807)
Плати и надоместоци на плати	7	(49,327)	(50,225)
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот		(21,488)	(19,854)
Капитални и други средства	8	(125,031)	(163,265)
Други расходи	9	(455,989)	(452,041)
		<u>(926,841)</u>	<u>(951,192)</u>
<b>Остварен вишок на приходи - добивка пред оданочување</b>			
		237,691	268,759
Данок на вкупен приход	10	<u>(1,014)</u>	<u>(772)</u>
<b>Остварен нето вишок на приходи - добивка по оданочување</b>			
		<u>236,677</u>	<u>267,987</u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА**  
**На 31 декември 2023 година**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Белешка</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности и опрема	11	424,056	425,227
		<u>424,056</u>	<u>425,227</u>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	12	74,711	53,753
Побарувања од купувачи	13	19,253	25,191
Побарувања за повеќе платени даноци	14	11,534	10,971
Останати побарувања	15	52,421	59,629
Парични средства	16	237,717	268,758
		<u>395,636</u>	<u>418,302</u>
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>		<u>819,692</u>	<u>843,529</u>
<b>ФОНДОВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Фондови</b>			
Деловен фонд	17	498,767	478,980
Ревалоризациони резерви		11,879	11,879
Резервен фонд		1,076	1,076
		<u>511,722</u>	<u>491,935</u>
<b>Тековни обврски</b>			
Добавувачи	18	8,051	9,573
Обврски за даноци и други придонеси	18	1,014	772
Останати обврски	18	69	65
ПВР - пресметани и однапред наплатени приходи	19	62,159	73,197
ПВР - дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	19	236,677	267,987
		<u>307,970</u>	<u>351,594</u>
<b>ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ</b>		<u>819,692</u>	<u>843,529</u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на 29 февруари 2024 година.

Одобрено од,

Муамед Сејдини  
 Претседател

Снежана Карајанова  
 Раководител на одделение за  
 финансии и сметководство

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2023 година**

**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

**Општи податоци**

- Целосен назив на субјектот: ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје
- Кратко име: ФФМ Скопје
- Седиште: Бул. АСНОМ бр.21, Скопје - Аеродром
- ЕДБ: 4030992177382
- ЕМБС: 4064429
- Организационен облик: 10.2 – спортско здружение
- Дејност: 93.19 – Останати спортски дејности
- Датум на основање: 03.12.1984

**Управување и раководење**

Согласно Статутот, органите на ФФМ Скопје се:

- Генерално собрание
- Надзорен одбор како тело на Генералното собрание
- Управен одбор – извршен колегијален орган и
- Претседател, како највисок статутарен инокосен орган
- Генерален секретаријат, како административно тело

Членови на Управниот одбор со мандат од 2021 до 2025 се следните лица:

1. Муамед Сејдини, претседател на УО
2. Лазар Ракиџиев, потпретседател на УО
3. Златко Талевски
4. Славе Крстев
5. Аргент Беќири
6. Светозар Станковски
7. Сашко Тасев
8. Игор Франговски
9. Добре Иванов
10. Борче Лазаревски
11. Саљим Абдигљи
12. Марјанчо Стојкоски
13. Тони Ивановски
14. Џеват Дибрани
15. Димитар Џонов
16. Владимир Гашевски

Генерален Секретар: Наталиа Илиевска Божиновска

Заменик Генерален Секретар: Дритон Ганиу

ФФМ Скопје е независна, доброволна, непрофитна национална организација од областа на фудбалскиот спорт. Мисијата на ФФМ Скопје е остварување резултати и со успешно водство да гради интегритет за во целост да ја сочува фудбалската игра.

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Спортското здружение води сметководство, составува и поднесуваат сметководствени искази во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации и прифатените сметководствени принципи, сметководствено прифатената практика и сметководствени стандарди доколку не се во спротивност со наведениот закон или друг пропис, со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено, ажурно и поединечно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето.

Финансиските извештаи на Спортското здружение се подготвуваат во согласност со законската регулатива во Република Северна Македонија којашто се однесува на сметководството на непрофитните организации, односно во согласност со Законот за сметководството на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 24/03, 80/05, 17/11 и 154/15) и Правилникот за сметководството на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/03, 8/09, 12/09 и 175/11).

Финансиските извештаи на Спортското здружение се презентирани во македонски денари (МКД). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во илјади денари, освен доколку не е наведено поинаку.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2023 година****3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ****3.1 Признавање на приходите и расходите**

Признавањето на приходите и расходите се спроведува согласно член 13 од Законот за сметководството на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 24/03, 80/05, 17/11 и 154/15) и член 18 од Правилникот за сметководството на непрофитни организации ((Службен весник на РМ бр. 42/03, 8/09, 12/09 и 175/11), односно според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Согласно сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции, приходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или 30 дена по истекот на пресметковниот период за кој се однесуваат, под услов тие да се однесуваат на пресметковниот период и да служат за покритие на обврските од тој пресметковен период.

Согласно сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции, расходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или се платени во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период. Расходите за трошење на краткорочни средства се признаваат во моментот и во висина на настанување на вистинското трошење.

Приходи од извршени услуги се признаваат во текот на периодот во кој за услугите е платено од страна на корисникот на услуги.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Непрофитните организации пресметуваат годишен данок на вкупен приход на приходи остварени од стопанска дејност намалени за 1 милион денари, по стапка од 1%.

**3.2 Износи искажани во странски валути**

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски денари (“денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во добивката или загубата за периодот кога тие настануваат.

**3.3 Недвижности и опрема**

Недвижностите и опремата се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја сочинува куповната цена зголемена за увозните давачки, данок на додадена вредност, издатоци за превоз и сите други издатоци кои можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка. Вредноста на набавените средства се искажува како трошок во периодот на набавка со истовремено зголемување на деловниот фонд на Здружението.

Недвижностите и опремата се амортизираат со примена на пропорционална метода, така што набавната или ревалоризационата вредност на средствата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на нивната употреба.

Тековната амортизација на недвижностите и опремата се евидентира на товар на деловниот фонд.

Здружението врши ревалоризација на недвижностите и опремата при нејзино повлекување од употреба и отуѓување или поради повторно вреднување. Основица за ревалоризација претставува набавната вредност намалена за сметководствено искажаната акумулирана амортизација.

Ревалоризацијата на средствата при повторно вреднување се врши со примена на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика.

Ревалоризацијата на средствата кои се расходувани или отуѓени во текот на пресметковниот период, се врши така што сите состојби на средствата од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи на домашен пазар од почетокот на пресметковниот период до крајот на месецот во кој средствата се расходувани или отуѓени.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2023 година**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.3 Недвижности и опрема (продолжение)**

Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства.

Пресметаниот и пропишан коефициент на ревалоризација на долгорочните материјална средства за декември 2023 изнесуваше 0%.

Основните стапки на амортизација се следниве:

	2023	2022
Објекти	1%	1%
Канцелариска опрема и компјутери	14-20%	14-20%
Мебел	12%	12%

**3.4 Побарувања**

Побарувањата се признаваат според пресметаните износи во договорот и другите поврзани финансиски документи.

**3.5 Парични средства**

Паричните средства се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, до тримесечни депозити во банки, паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута во денари според курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

**3.6 Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

**3.7 Залихи**

Залихите се состојат од материјали и ситен инвентар за потребите на фудбалскиот спорт и истите се евидентираат по набавна вредност.

**3.8 Фондови и резерви**

Фондовите претставува сопствени трајни извори на средства за работење на ФФМ Скопје, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Вишокот на приходи се искажува издвоено од фондовите и ги опфаќа сите вишоци на приходи кумулирани на денот на билансот на состојба.

**3.9 Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос**

ФФМ Скопје врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. ФФМ Скопје нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

ФФМ Скопје е обврзана да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2023 година**

**4. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ**

ФФМ Скопје остварува приходи поврзани со целите утврдени со Статутот на спортското здружение.

Во 2023 година споредено со претходната година сопствените приходи се презентирани во следната табела:

Опис	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Казни - натпревари	4,378	5,036
Картони – натпревари	5,325	2,118
Такса за странец	8,921	6,151
Котизации	20,041	17,729
Влезници	18,173	462
Реклами и лиценци	1,537	5,653
Приходи од други услуги	1,131	253
	<u>59,506</u>	<u>37,402</u>

Согласно пропозициите за натпреварување клубовите задолжително плаќаат котизација за службените лица.

**5. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНИ, ПОДАРОЦИ, ДОНАЦИИ И ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ**

Опис	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Спонзорства	16,488	16,490
Донации од УЕФА и ФИФА	790,153	865,980
ТВ права	13,680	17,432
Донации од Еразмус Програма	543	78
Приходи од продажба	1,986	-
Други приходи	13,890	4,466
	<u>836,740</u>	<u>904,446</u>

Спонзорствата се согласно склучени договори со правни лица.  
 Деталите за донациите се презентирани подолу:

**ФИФА**

ФИФА финансирањето е во рамки на:

- Forward 2.0 програмата во периодот од 2019-2022 во рамките на кое се финансирани:
  - Оперативни трошоци (70,270 илјади денари примени во 2023 година)
  - Инвестициски проекти и проекти на унапредувања во фудбалот (20,797 илјади денари примери во 2023 година).
- Средства за конгрес (175 илјади денари примени во 2023 година).

**УЕФА**

УЕФА финансирањето е согласно повеќе програми и намени:

- 55,380 илјади денари примени за HatTrick V програмата наменета за:
  - Вложувања, инвестициски активности за развој на фудбалот на територијата на УЕФА;
  - Финансирање како поттик за развој на фудбалот преку кое се покриваат оперативните трошоци на ФФМ Скопје и учеството во натпревари, имплементација на лиценцен систем, унапредување на управувањето во федерацијата и други проекти поврзани со унапредување на фудбалската игра во рамки на УЕФА.
- 29,597 илјади денари примени за турнири.
- 152,596 илјади денари за централизиран маркетинг.
- 277,238 илјади денари за клубови.
- 184,100 илјади денари за оперативни трошоци.

**Еразмус**

На 4 февруари 2021 склучен е договор со Фудбалската Асоцијација на Малта за заедничко имплементирање на проект од Еразмус + Спорт програмата. Времетраењето на проектот е од 1 јануари 2021 до 31 декември 2022 година со буџет од 48,912 Евра.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2023 година**

**6. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА**

Опис	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Потрошени материјали	7,442	5,058
Потрошена енергија	7,521	6,562
Други услуги	15,744	12,811
Транспорти услуги	63,776	74,094
Трошоци за реклама, пропаганда и репрезентација	44,008	36,145
Наемнини	484	369
Амортизација	7,521	7,477
Други материјални расходи	128,510	123,291
	<u>275,006</u>	<u>265,807</u>

Другите материјални расходи во износ од 128,510 илјади денари (2022: 123,291 илјади денари) се однесуваат на хотелско сместување, продукција и пренос на натпревари, семинари за судии и тренери и трошоци за возила.

**7. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТИ**

Опис	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Бруто плати	49,327	50,225
	<u>49,327</u>	<u>50,225</u>

Бројот на вработени во 2023 година е 59 (2022: 58).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2023 година**

**8. КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА**

Во рамки на овие трошоци се вклучени материјални средства и вложувања поврзани со инвестициските проекти финансирани од ФИФА и УЕФА како опрема за потребите на ФФМ Скопје:

Опис	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Средства за градежни објекти	78,178	119,163
Средства за опрема	46,853	44,102
	<u>125,031</u>	<u>163,265</u>

Деталите за капиталните инвестиции во игралишта се презентирани подолу:

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Игралиште – Билјанини извори	1,577	147
Игралиште – Велес	4,340	9,505
Игралиште – Битола	15,764	17,866
Игралиште – Штип	9,923	38,707
Игралиште – Џепчиште	-	565
Игралиште – Струмица	3,608	-
Игралиште – Кавадарци	3,003	9,625
Игралиште – Битола	1,525	-
Игралиште – Житоше	157	-
Игралиште – Гази Баба	-	572
Игралиште – ФК Македонија Ѓорче Петров	-	10,427
Игралиште – МВР	-	1,936
Игралиште – Петар Милошевски	3,687	21,869
Игралиште – Цементара	1,715	1,164
Игралиште – Кичево	161	-
Игралиште – ФК Вардар	322	-
Игралиште – Арена Тодор Проески	28,908	-
Останати	3,488	6,780
	<u>78,178</u>	<u>119,163</u>

**9. ДРУГИ РАСХОДИ**

Опис	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Провизија за платниот промет	2,256	2,050
Камати на кредити и заеми	1,367	463
Премии за осигурување	4,059	4,059
Дневници за службено патување	49,968	49,968
Надоместоци на трошоци за ангажирани работници	14,630	27,775
Негативни курсни разлики	1,230	56
Регрес	2,343	2,149
Други расходи	77,224	44,675
Издатоци за меѓународна соработка	302,912	320,846
	<u>455,989</u>	<u>452,041</u>

Издатоци за меѓународна соработка во износ од 302,912 илјади денари (2022: 320,846 илјади денари) се однесуваат на трошоци за репрезентација, меѓународни натпревари, селективни тренинзи, финансиска помош, патувања во странство.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2023 година

**10. ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД**

Здруженија на граѓани и фондации како и нивните сојузи и други облици на здружување или поврзување, не се обврзници за данок на добивка во делот на членарини, грантови, донации, подароци и други приходи кои не се резултат на размена.

За приходи од вршење стопанска дејност во рамките на нивното непрофитно делување, стануваат обврзници за пресметување и плаќање данок на вкупен приход, доколку вкупниот годишен приход од стопанската дејност е поголем од 1 милион денари. Данокот на вкупен приход се пресметува и плаќа во висина од 1% од износот на остварените вкупни приходи од стопанска дејност во календарската година, на износот кој надминува 1 милион денари. ФФМ Скопје има обврска за данок на вкупен приход од 1,014 илјади денари (2022: 772 илјади денари), пресметано како 1% од вкупните приходи од вршење стопанска дејност кои изнесуваат 102,443 илјади денари намалени за 1,000 илјади денари.

**11. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА**

	Објект-стара зграда	Објект-куќа на фудбалот	Објект-академија	Опрема, транспортни и останати средства	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
На 1 јануари 2022	22,453	294,820	56,215	81,481	454,969
Набавки	-	-	-	13,502	13,502
Ревалоризација	4,445	58,374	11,130	16,133	90,082
Отуѓувања	-	-	-	(840)	(840)
На 31 декември 2022	<u>26,898</u>	<u>353,194</u>	<u>67,345</u>	<u>110,276</u>	<u>557,713</u>
На 1 јануари 2023	26,898	353,194	67,345	110,276	557,713
Набавки	-	-	-	6,350	6,350
На 31 декември 2023	<u>26,898</u>	<u>353,194</u>	<u>67,345</u>	<u>116,626</u>	<u>564,063</u>
<b>Акумулирана амортизација</b>					
На 1 јануари 2022	(4,851)	(25,824)	(1,466)	(70,971)	(103,112)
Ревалоризација	(1,005)	(5,697)	(333)	(14,862)	(21,897)
Трошок за годината	(224)	(2,948)	(215)	(4,090)	(7,477)
На 31 декември 2022	<u>(6,080)</u>	<u>(34,469)</u>	<u>(2,014)</u>	<u>(89,923)</u>	<u>(132,486)</u>
На 1 јануари 2023	(6,080)	(34,469)	(2,014)	(89,923)	(132,486)
Трошок за годината	(225)	(2,948)	(3,633)	(715)	(7,521)
На 31 декември 2023	<u>(6,305)</u>	<u>(37,417)</u>	<u>(5,647)</u>	<u>(90,638)</u>	<u>(140,007)</u>
<b>Сметководствена вредност на 31 декември 2023</b>	<u>20,593</u>	<u>315,777</u>	<u>61,698</u>	<u>25,988</u>	<u>424,056</u>
<b>на 31 декември 2022</b>	<u>20,818</u>	<u>318,725</u>	<u>65,331</u>	<u>20,353</u>	<u>425,227</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2023 година**

**12. ЗАЛИХИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Залиха на спортска опрема	69,210	51,899
Залиха на фан шоп	5,501	1,854
	<u>74,711</u>	<u>53,753</u>

**13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Побарувања од купувачи во земјата	4,083	12,343
Побарување од купувачи во странство	15,170	12,848
	<u>19,253</u>	<u>25,191</u>

Побарувањата од купувачи претставуваат побарувања за спонзорства, како и казни кон клубовите на денот на билансот на состојба.

**14. ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност - камата	5,018	5,018
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	6,516	5,953
	<u>11,534</u>	<u>10,971</u>

**15. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	9,527	11,057
Побарувања од клубови	6,751	12,428
Побарувања од вработени	544	545
Други краткорочни побарувања	35,599	35,599
	<u>52,421</u>	<u>59,629</u>

Во рамки на сомневање за измама од 2019 година, пријавена на надлежните органи, износите на несоодветно документирани уплати кон добавувачи во вкупен износ од 35,599 илјади денари се искажани на сметката останати побарувања.

**16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Жиро сметка – денари	47,287	61,836
Жиро сметка – странска валута	190,400	206,680
Дебитни картички	-	199
Готовина во благајна – денари	6	22
Готовина во благајна – странска валута	24	21
	<u>237,717</u>	<u>268,758</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2023 година

**17. ФОНДОВИ**

Деловниот фонд се формираат како извор на материјални и нематеријални средства во износ од 498,767 илјади денари (2022: 478,980 илјади денари), ревалоризационите резерви како усогласување на вредноста на материјалните средства со пораст на цени на индустриски производи во акумулиран износ од 11,879 илјади денари (2022: 11,879 илјади денари), како и резервен фонд во износ од 1,076 илјади денари (2022: 1,076 илјади денари).

Движењето на деловниот фонд е како што следува:

	Деловен фонд – недвижности и опрема	Деловен фонд – залихи	Вкупно деловен фонд
На 1 јануари 2022 година	351,857	44,207	396,064
Набавки	13,502	9,546	23,048
Ревалоризација	68,185	-	68,185
Отуѓувања	(840)	-	(840)
Амортизација	(7,477)	-	(7,477)
На 31 декември 2022 година	425,227	53,753	478,980
Набавки	6,350	20,958	27,308
Амортизација	(7,521)	-	(7,521)
На 31 декември 2023 година	424,056	74,711	498,767

**18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Обврски кон добавувачи во земјата	8,048	9,570
Обврски кон добавувачи во странство	3	3
Обврски за данок на вкупен приход	1,014	772
Останати обврски	69	65
	<u>9,134</u>	<u>10,410</u>

**19. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Пренесен вишок за наредната година	236,677	267,987
Пресметани ненаплатени приходи	62,159	73,197
	<u>298,836</u>	<u>341,184</u>

**20. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ**

*Судски спорови*

Раководството на ФФМ Скопје верува дека судските процеси кои се водат против ФФМ Скопје нема да резултираат во материјално значајни обврски во наредниот период и дека нема причини за резервации врз оваа основа.

Исто така, ФФМ Скопје води неколку судски спорови против трети страни.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2023 година**

**21. ДАНОЧЕН РИЗИК**

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на ФФМ Скопје подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година. Мислењата на даночните инспектори можат да се разликуваат од оние на раководството. Според оценките на Раководството на ФФМ Скопје на датумот на овие финансиски извештаи не очекуваат потенцијално материјално значајни обврски врз оваа основа.

**22. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА**

Нема настани по датумот на билансот на состојба кои треба да бидат обелоденети во овие финансиски извештаи.



**ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

**ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА**